

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 24 став (5) од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јануари 2022 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

1. Во Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија бр.172/21) во точката 1 зборовите „1.808.548.038 денари“ се заменуваат со зборовите „2.438.014.672 денари“, а зборовите „529.130.272 kWh“ се заменуваат со зборовите „ 529.279.808 kWh“.
2. Во точката 2 зборовите „1.662.794.227 денари“ се заменуваат со зборовите „2,358,772,630 денари“, а зборовите „529.130.272 kWh“ се заменуваат со зборовите 529.279.808 kWh“.
3. Во точката 3 зборовите „145.753.811 денари“ се заменуваат со зборовите: „79,242,042 денари“, а зборовите „529.130.272 kWh“ се заменуваат со зборовите „ 529.279.808 kWh“.
4. Во точката 4 табелата се менува и гласи:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	единица мерка	износ
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.468,5662
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,4174
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	2.790,2758
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,5931

5. Точката 5 се менува и гласи:
„Месечниот надоместок и тарифниот став од точка 4 на оваа одлука ќе се применуваат од денот на отпочнувањето на примена на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022 година.“
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 февруари 2022 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, согласно член 24 од Правилникот за регулирање на цени на топлинска

енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), (во понатамошниот текст Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за промена на одобриениот регулиран максимален приход и цена за снабдување со топлинска енергија за регулиран период почнувајќи од 1 февруари 2022 година бр.03-45 од 4 јануари 2022 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр. 08-1/22 од 4 јануари 2022 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2021 година донесе Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 172/21).

Постапувајќи по Барање за промена на одобриениот регулиран максимален приход и цена за снабдување со топлинска енергија за регулиран период почнувајќи од 1 јануари 2022 година бр.03-4777 од 29 декември 2021 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр. 08-285/21 од 29 декември 2021 година, а имајќи во предвид дека кај регулираниот производител на топлинска енергија и дистрибутерот на топлинска енергија има промена на тарифните, Регулаторната комисија за енергетика на 31 декември 2021 година донесе Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 Бр.08-285/21 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.303/21).

Во поднесеното Барање од 4 јануари 2022 година, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје наведува дека промената на тарифниот став на регулираниот производител кој влијае на тарифниот став по кој дистрибутерот на топлинска енергија ја продава на снабдувачот, ќе се рефлектира и во дејноста снабдување со топлинска енергија.

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за потребите на потрошувачите набавува топлинска енергија од операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија по цени и тарифи одобрени од Регулаторната комисија за енергетика. Имајќи во предвид дека кај операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија има промена на тарифните поради зголемен трошок за набавка на топлинска енергија од регулираниот производител на топлинска енергија и од производители на топлинска енергија потребно е да се изврши корекција и кај тарифите кај снабдувачот со топлинска енергија.

При пресметката на регулираниот максимален приход на друштвото Регулаторната комисија за енергетика не утврди маржа за снабдување и средства за ликвидност за периодот од денот на отпочнувањето на примена на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022 година, имајќи ја во предвид Уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија и донесената Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение, актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-221/2 од 31 јануари 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје без одржување на подготвителна седница.

Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр.08-1/22
31 јануари 2022 год.
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски